

28.08 недела

Пристигнувања

29.08 понеделник

11.00-12.15

Вовед и презентација на контекст/

**Краток вовед за курсот презентација на СКХ,
ОТВОРЕН курс и презентација на учесниците**

Тове Салмгрен, директорка на курсот/ предавачка од СКХ и Биљана Тануровска-Ќулавковски, ко-директорка на курсот/ програмска директорка на Локомотива, Скопје

12.30-13.30

Предавање: Кураторски плуралитети

Биљана Тануровска-Ќулавковски, ко-директорка на курсот/ програмска директорка на Локомотива, Скопје

15.30-17.00

Предавање: Колаборативно курирање

Маријана Цветковиќ, Станица – Сервис за современ танц Белград, ко-кураторка Конденз фестивал

20.00

Неформален состанок со Номад танц академија (NDA)/кратка презентација, дискусија и забава
nomaddanceacademy.org/nonaligned-movements/

30.08 вторник

11.00-12.30

Предавање: Политики и политика на курирање

Јасмина Заложник, драматург, теоретичарка на танц, продуцентка и ко-кураторка NDA Словенија, КоФестивал, Љубљана

12.45-14.00

Предавање: Привремената словенечка танцова

архива: Пристапи кон архивирање на современиот танц помеѓу детективски, археолошки и форензички пристапи

Рок Вевар, теоретичар, историчар на танц, архивист, словенечка танцова архива/ Номад танц академија, Словенија/ КоФестивал, Љубљана

15.30-16.30

Работилница: Транс практики за секојдневниот живот (Работилницата)

Елена Роза Лајт, кореограф, изведувач и писател

16.30-17.30

Дискусија/ работилница: Пристапност и отчетност како генеративна практика

Фрида Ло, уметничка, организаторка, медијаторка во полето на изведувачките уметности

31.08 среда

11.00-12.30

Сесија на критичка практика

criticalpractice-madeinyu.dancestation.org/about/

13.00-14.30

Дискусија со локалната независна уметничка и културна сцена во Струга

Модераторка Кристина Тодороска-Петреска

19.00-21.00

Јавно предавање: Размислување и постигнување на другата страна од проектот: Постигнување временски блискости

Бојана Кунст, филозоф, драматург и теоретичарка на изведба и професорка на Институтот за применети театарски студии, ЈЛУ Гисен

01.09 четврток

11.00-13.30 and 15.00-16.30

Работилница (ЈАВНО-вање): Курирањето како рамка за изградба на јавен простор и време

Дане Теодориду, креаторка на перформанси и истражувачка

02.09 петок

11.00-12.30

Предавање: Ан-архични тела: Политичкото, перформативното и корпореалноста

Славчо Димитров, теоретичар, куратор и активист/ ко-куратор на Летна школа „Курирање во контекст“

12.30-13.30

Презентација на кураторските идеи/проекти изработени од студентите

Модератори Тове Салмгрен, Биљана Тануровска-Ќулавковски и Славчо Димитров

15.30-16.30

Презентација на кураторските идеи/ проекти изработени од студентите и презентација на предметната задача

Модератори Тове Салмгрен, Биљана Тануровска-Ќулавковски и Славчо Димитров

17.30-19.00

Групни посети на Струга и околината

03.09 сабота

Заминувања

прв дел: летна школа курирање во контекст

Интензивна недела во Струга, Северна Македонија 29 август – 2 септември

РАСПОРЕД НА ПРОГРАМА

ОТВОРЕН КУРС: КУРАТОРСКА ПРАКТИКА ВО КОНТЕКСТ